



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 27 - г став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12 и 166/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О

за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на посредниците при микроплаќање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2013)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на посредниците при микроплаќање.

2. Субјект на упис во Регистарот на посредниците при микроплаќање е телекомуникациски или мрежен оператор или оператор на информациско-технолошки системи преку кој се вршат микроплаќањата и којшто од Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) има добиено согласност за вршење микроплаќање како посредник при микроплаќање.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ

3. Во Регистарот на посредниците при микроплаќање се внесуваат следниве податоци:

- 3.1 регистарски број;
- 3.2 полн назив, седиште и адреса на посредникот при микроплаќање;
- 3.3 идентификациски број, односно единствен даночен број на правното лице што е посредник при микроплаќање;
- 3.4 листа на средства за вршење микроплаќање;
- 3.5 датум на издавање на согласноста за вршење микроплаќање.

4. Формата и содржината на Регистарот на посредниците при микроплаќање е дадена во прилогот 1 којшто е составен дел на ова упатство.

III. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ

5. Народната банка го води Регистарот на посредниците при микроплаќање во електронска форма, а увид во актуелните податоци од Регистарот е можен на интернет-страница на Народната банка (www.nbrm.mk).

6. Регистарскиот број на правното лице коешто е субјект на уписот во регистарот го формира Народната банка и го доделува при впишувањето.

7. Регистарскиот број од точка 6 на ова упатство е единствен, непроменлив и неповторлив.

8. Народната банка редовно ги внесува податоците во Регистарот од точка 3 на ова упатство и ги ажурира согласно со извршените промени.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 12318
1 април 2013 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

РЕГИСТАР НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ

ПРИЛОГ 1

Регистарски број	Полн назив на посредникот при микроплаќање	Седиште	Адреса	Идентификациски број	Листа на средства за вршење микроплаќање	Датум на издавање на согласноста за вршење микроплаќање